

Прилог бр. 3		Предметна програма од втор циклус студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Локален економски развој			
2.	Код	PSM 517			
3.	Студиска програма	Управување во јавниот сектор			
4.	Организатор на студиската програма (единица - институт, катедра, оддел)	Економски факултет – Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор			
6.	Академска година/семестар	Прва година/ прв (зимски) семестар	7.	Број на ЕКТС	6
8.	Наставник	Проф. д-р Пеце Недановски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции).</p> <p>По совладувањето на предметната програма студентите се стекнуваат со способност:</p> <ul style="list-style-type: none"> сеопфатно да ја разберат комплексноста на концептот на локален економски развој, како и аспектите кои се однесуваат на неговата примена во современи услови; критички да ги проценуваат предностите и недостатоците кои произлегуваат од алтернативните начини на реализирање на локалниот економски развој; да ја проценуваат важноста на мрежите на поврзување меѓу претставниците на трите сектори на ниво на локална самоуправа: јавниот, деловниот и невладиниот сектор; да ги согледаат местото и улогата на локалната власт (локалната самоуправа) и нејзините органи и тела во реализирањето на локалниот економски развој; да ги развиваат основните пристапи на клучните партиципенти кон локалниот економски развој: „коалиција на растеж“ и „оспособување на заедницата“; да вршат избор на соодветни научни пристапи за оценка на прифатливите стратегии за локален економски развој. 				
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> дефинирање и типологии на локален економски развој; улога на локалната самоуправа и јавниот сектор во локалниот економски развој; комплексен пристап кон локалниот економски развој во рамки на националниот економски развој; алтернативни начини на реализирање на локален економски развој; алтернативни патишта на градење на мрежите на соработка: помеѓу јавниот и приватниот сектор, помеѓу националната (централна) и локалната власт, помеѓу локалната власт и невладиниот сектор (граѓаните), и интегрирање во комплексната мрежа на соработка; стратешко менаџирање на локалниот економски развој; политики на јавниот сектор спрема интегралниот локален економски развој; модел на организација на јавниот сектор на локално ниво според различни функции. 				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, изработка на проектни задачи, изработка на самостојни истражувачки трудови, дискусии по однапред утврдени теми и консултативна настава.				
13.	Вкупен расположлив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови			
14.	Распределба на расположливото време	24+16+40+10+90=180 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	24	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	16	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	40	
		16.2.	Самостојни задачи	10	
		16.3.	Домашно учење - задачи	90	
17.	Начин на оценување				50+40+10= 100 бода
	17.1.	Тестови	50 бода		
	17.2.	Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)	40 бода		
	17.3.	Активност и учество	10 бода		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и за полагање завршен испит	Успешно одбранет самостоен истражувачки труд			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Интерна евалуација и анкети			
22.	Литература				

22.1.	Задолжителна литература					
	Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
	1.	Blakely, E.	<i>Planning Local Economic Development: Theory and Practice</i> , 3 rd Edition,	Sage, London.	2002	
	2.	Недановски П.	„Креирање поволна деловна клима како сегмент на локалниот економски развој – сертифицирање на општините во Југоисточна Европа“, Годишник на Економски факултет – Скопје, Том 52, С. 1-584, стр. 271-290.	Економски факултет – Скопје	2017	
	3.	Недановски П.	„Унапредување на деловната клима како сегмент на локалниот економски развој – компаративна анализа на локални заедници од Балканот“, Годишник на Економски Факултет – Скопје, Том 53, С. 1-654, стр. 317-335.	Економски факултет – Скопје.	2018	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Blair, J.	<i>Local Economic Development: Analysis and Practice</i>	Sage, London.	1995
		2.	Demaziere, C., Wilson P. (ed.).	<i>Local Economic Development in Europe and the Americas.</i>	Mansell, London.	1996.
	3.	Walzer, N. (ed.).	<i>Local Economic Development: Incentives and International Trends.</i>	Westview, Oxford.	1995.	